

Име и презиме: **Никола Смилков**
Звање: Вонреден професор
Единица на Универзитетот: Факултет за образовни науки

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Конкретна активност Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana and Smilkov, Nikola (2015) <i>Practical teaching at the Faculty of educational sciences-sometimes, today at the future.</i> Practicum of future pedagogues teachers and kindergarten teachers in multicultural environments-experiences and challenges. pp. 101-114. ISSN ISBN 978-608-238-086-5		
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Конкретна активност 1. <i>III International Contemporary Balkan Exhibition</i> http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15137 2. ART International symposium Olimpos Turkey http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15261 3. <i>Sinteza senzibiliteta</i> http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15084 4. <i>Sinteza senzibiliteta II</i> http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15113		
4.	Потпишан годишен договор за научен проект во висина од најмалку 4.000 (четири илјади) евра/година - 4 (четири) поени		Поени
	Конкретна активност 1. <i>TOI TOI TOI Tools for Impact</i> ³ . Координатор http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15115		
5.	Потпишан договор за домашна или меѓународна научна соработка на конкретен научен проект,		Поени

	еден договор на три години – 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три години		
	Конкретна активност ОБСЕ - „Зајакнување на капацитетите на идните наставници за работа во мултиетничка средина“, координатор од Факултет за образовни науки во Штип		
9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	Конкретна активност 1. МАЛ ФОРМАТ 2015 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15199 2. Скулптури на новото време 2015“ http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15155 3. миниАРТура http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15147		
14.	Издаден учебник		Поени
	Smilkov, Nikola (2014) <i>Ликовен јазик</i> . Goce Delcev University Press, Stip, Macedonia. ISBN 978-608-244-146-7 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15146		
		Вкупно поени	18